



## ОГЛАС БР.08/2015 за продажба на движни и недвижни ствари

НЕДВИЖНИ СТВАРИ				
Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Процента/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
1	2	3	4	5
1	Регионална дирекција Штип бр.2418-1/06140-40466/12 Прва електронска јавна аукција	Деловен простор на К.П.1194/0 од 93,45м2, во И.Л. 5634 КО Струмица	2.137.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или Струмица ул. Сандо Масев бр.66, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
2	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/60 Втора електронска јавна аукција <i>Обврската и трошоците за присилно испразнување на недвижноста од ствари, евентуални трошоци за приватизација на недвижноста и сите други давачки, паѓаат на товар на купувачот</i>	Деловен простор 190 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВС. Арсов бб, згр.1, вл.1, кат ПО1, бр.Л1	16.250.320,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје с.Арсов бб Центар, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
		Деловен простор 62 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.1, вл.1, кат ПР, бр.Л1	6.179.540,00	
		Деловен простор 65 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.1, вл.1, кат ПР, бр.Л2	6.478.550,00	
		Деловен простор 156 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.1, вл.1, кат ПР, бр.Л3	15.548.520,00	
		Деловен простор 70 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.3, вл.4, кат ПРИЗ, бр.001	6.976.900,00	
		Деловен простор 54 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.3, вл.4, кат ПРИЗ, бр.003	5.382.180,00	
		Деловен простор 70 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.3, вл.4, кат ПРИЗ, бр.004	6.976.900,00	
		Гаража 11 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.2, вл.1, кат ПО1, бр.Г32	441.078,00	
		Гаража 13 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.2, вл.1, кат ПО1, бр.Г33	521.274,00	
		Гаража 16 м2, К.П. 2420 дел 10, КО Центар 2, И.Л. 16373, МВ С. Арсов бб, згр.2, вл.1, кат ПО1, бр.Г34	641.568,00	
ДВИЖНИ СТВАРИ				
3	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-208/4 Втора електронска јавна аукција	TMB VOLKSFAGEN KOMBI 4F, OH-893-BL, 1991 година	57.950,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
		TMB Влечно SAUARER, 7G, OH-119-BK, 1982 година	67.032,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Охрид ул.Јабланица бр 40, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
4	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-24/8 Прва електронска јавна аукција	ПМВ ВОЛВО, 460 TD, PP-078-BS, 1995 година	90.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Прилеп ул.Крушевски пат бб, секој работен ден од 10 до 15 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084
5	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/53 Дваесетта електронска јавна аукција	TMB FORD ESCORT VAN 1.8, SK-394-RI, 1998 година	55.350,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
6	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/54 Деветнаесетта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT STILO 1.9 JTD, SK-090-PP, 2004 година	92.250,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
7	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-5 Третта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT DOBLO KARGO, ST-922-KN, 2007 година	200.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
8	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/57 Шеста електронска јавна аукција	ПМВ FORD BNP, SK-357-UI, 1998 година	49.200,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
9	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/58 Петта електронска јавна аукција	ПМВ FIAT DOBLO CARGO, SK-155-RL, 2007 година	194.400,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
10	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/59 Третта електронска јавна аукција	TMB PEUGEOT BOXER, SK-566-KO, 2001 година	172.200,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
11	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-5 Прва електронска јавна аукција	TMB СКАНИЈА КИПЕР, КУ-434-MJ, 1989 година	310.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
		TMB СААБ СКАНИЈА, КУ-436-MJ, 1977 година	310.000,00	
12	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-5 Прва електронска јавна аукција	TMB МЕРЦЕДЕС 12-13, КУ-435-MJ, 1978 година (неисправен)	200.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје, населба Илинден ул.34 бр.9 (до автосервис САТРА), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
13	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/846-3/2-1-3 Прва електронска јавна аукција	ПМВ Форд Мондео, ST-286-TK, 1995 година	32.288,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Берово на ул.Велко Влаховиќ бр.10, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
14	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/845-3/2-1-3 Прва електронска јавна аукција	ПМБ Опел Вектра, ST-327-TI, 1993 година	32.288,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
15	Регионална дирекција Штип бр.24-3849/5991-4 Прва електронска јавна аукција	Приколка УТВА, ST-423-TN, 1989 година	150.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
16	Регионална дирекција Штип бр.24-1298/4-2/2 Прва електронска јавна аукција	ПМВ БМВ, КУ-750-CC, 1998 година	450.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
17	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/132-03-2 Седма електронска јавна аукција	TMB ДФМ Отворено КУ-520-DC, 2009 година	150.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
18	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/284-5 Единаесетта електронска јавна аукција	Машини за шиеење, пеглање, работни маси и др., количина 41	150.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
19	Регионална дирекција Штип ст.бр.21/12 Петнаесетта електронска јавна аукција	Сауни разни димензии, количина 9	120.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632

20	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/284-5-1 Осма електронска јавна аукција	Работни маси метал-иверица со инсталација, количина 5	30.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Св. Николе на ул.Маршал Тито бр.118, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
21	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/351-2-3 Четврта електронска јавна аукција	Печка за пастрмајли, количина 1	3.500,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
22	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/153-4 Осма електронска јавна аукција	Машини кондурациски, количина 3	30.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Куманово ул.Бајрам Шабани бр.19, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
23	Регионална дирекција Штип бр.24-1842/309-05 Петта електронска јавна аукција	Вибро преса ВПС 2000, со лента и 3 калапи за бехатон плочки	450.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Св. Николе ул. Маршал Тито бр118, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
24	Регионална дирекција Штип бр.2419-4165 439/4 Втора електронска јавна аукција	Печка за пица, плинска печка, маси, столици, шанк, кафе мат, машина за мелење кафе	195.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
25	Регионална дирекција Штип бр.2423-15/1528-5 Втора електронска јавна аукција	Машина за демонтажа на гуми (неисправна) Машина за балансирање на гуми (неисправна)	30.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
26	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/52 Педесет и четврта електронска јавна аукција	Томограф од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Скопје Макошпед АД (складиште Маџари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
28	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/55 Седма електронска јавна аукција	Украсни ластичиња за коса ХЕЛОУ КИТИ, 8.000 парчиња	332.800,00	
29	Регионална дирекција Скопје бр.25-118/56 Шеста електронска јавна аукција	Електронски пневматски чекан 1500Њ 17.5J, MAKITA HR 5001 C, 2006 година Апарат за заварување ВСТУ 230, 0411106, Раде Кончар, 2004 година Ваљак на бензиски мотор, BATH-ENGLAND,VIBROLL 28W MARK1 STOTHERT, 46298 Комбинирана глодалка шифра 2021, BL10001, 1001/4, 2003 година	14.760,00 49.200,00 24.600,00 73.800,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Марија Давкова, тел.076/464-679
30	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06120-60684/8-7 Втора електронска јавна аукција	Машина за тоалет хартија и машина за салфети, количина 2	200.000,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Штип ул.Ристо Стојков бр.3, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
31	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-6 Прва електронска јавна аукција	Рамки за армирање столбови, количина 192 Вибратор пневматик, количина 2 Мешалка за бетон, некомплетни, количина 2, дигалка со корпа, количина 2 Железни потпирачи, количина 688 Скеле за фасада-Х, количина 92 Жабици за скеле, количина 142 Вилушкар ТСМ, количина 1 Цевки разни димензии, количина 135 Скеле за фасада-П, количина 85 Затегачи за скеле, количина 222 Странични шипки за скеле, количина 156	57.600,00 40.000,00 33.000,00 344.000,00 46.000,00 14.200,00 60.000,00 46.600,00 42.500,00 26.640,00 23.400,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Алексо Личнов, тел.075/402-632
32	Регионална дирекција Кавадарци бр.24-5769/6 Трета електронска јавна аукција	АКРАТО МЕРЛОТ БАРИК ВИНО, од 0.75 л, количина 672 АКРАТО КАБЕРНЕ СОВИЊОН ВИНО, од 0.75 л, количина 672	745.719,00 745.719,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Слободан Иваноски, тел.076/446-584
33	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-14/4 Четврта електронска јавна аукција	ХИЛТА НІТАСІ Н 65 SB 990455 ХИЛТА НІТАСІ 032187 ХИЛТА НІТАСІ Н 65 SB 00316 ШЛАЈФЕРИЦА BOSCH profesional GW 9, 20-23 Н голема МАЛА ШЛАЈФЕРИЦА BOSCH МАЛА ХИЛТА DEWALT ШЛАЈФЕРИЦА SKILL 600 W 112019532	51.000,00 51.000,00 51.000,00 10.200,00 7.200,00 15.300,00 5.950,00	Разгледување: Во секое време на <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> или во Неготино Центар за заплени подвижни ствари ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 28.05.2015 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот <a href="http://e-aukcii.ujp.gov.mk">http://e-aukcii.ujp.gov.mk</a> Контакт лице УЈП: Лидија Китановска, тел.075/402-084

- 1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на подвижните/недвижните ствари, најдоцна до 26.05.2015 година (вторник) на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.  
Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.  
Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.  
Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Учесникот кој дал најповолна понуда за подвижна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолничот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.  
На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.
- 2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на подвижни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.  
Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.  
Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 28.05.2015 година (четврток) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>  
Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.